



УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТРУЧНИ СТУДИИ ПО КИНЕЗИТЕРАПИЈА

Љупка Рунтева

Наслов:

**Примена на медицинска рехабилитација кај пациенти со прележан
мозочен удар во општина Штип во период од 2010 – 2012 година**

- Специјалистички труд -

Штип, 2016

Комисија за оценка и одбрана:

Ментор: Проф. д-р Гордана Панова,

Факултет за медицински науки, УГД – Штип

Член: Доц. д-р Ленче Николовска,

Факултет за медицински науки, УГД – Штип

Член: Доц. д-р Светлана Јовевска,

Факултет за медицински науки, УГД - Штип

Краток извадок

Акутниот мозочен удар претставува трета причина за смртност и прва причина за појава на инвалидитет во развиените земји во светот, при што се проценува дека на секои 45 секунди настанува мозочен удар, а на секои 3 минути умира една личност како последица од мозочен удар. Најчесто, една половина од афектираните случаи се онеспособени, што го прави мозочниот удар една од главните причини за долготрајна физичка, когнитивна, социјална, емоционална и работна неспособност.

Мозочниот удар е клинички синдром кој се карактеризира со акутен губиток на мозочната функција која трае подолго од 24 часа или доведува до смрт. Она што е алармантно е тоа што ако до пред некоја година мозочниот удар се сметаше за болест на постарата популација, новите епидемиолошки студии покажуваат дека од оваа болест често заболуваат и лица помлади од 55 години.

Контролата на ризик факторите кај популацијата со предиспозиција за појава на мозочен удар е многу значајна и го намалува ризикот за појава на мозочниот удар. Воведувањето на раната соодветна медицинска рехабилитација е исто така многу значајна, ги намалува компликациите и помага во порано опоравување на пациентот.

Клучни зборови: мозочен удар, тромбоза, рехабилитација, ризик фактори.

Abstract

Acute stroke presents third reason for mortality and first reason for occurrence of invalidity, in developed countries in the world, and it is evaluated that a stroke occurs every 45 seconds, and as a result of stroke every 3 minutes a person dies. Most often a half of the affected cases are disabled which makes the stroke one of the main reasons for long lasting physical, cognitive, social, emotional and working disability.

The stroke is a clinical syndrome which is characterized by acute loss of the brain functions which lasts more than 24 hours. What is urgent is the fact that a few years ago the stroke was considered to be illness of the aged population, the new epidemiological studies show that people under 50 years have stroke very often.

The control of the risk factors of the population with predisposition of stroke is very important and decrease the stroke. Implementation of the early appropriate medical rehabilitation is very important as well decreases the complication and helps in earlier improvement of the patient's health.

Key words: stroke, thrombosis, rehabilitation, risk factors.

КРАТКА СОДРЖИНА :

1. Вовед.....	1
2. Преглед на литература.....	2
3. 2.1 Мозочен удар.....	2
4. 2.2 Морфолошки и функционални карактеристики на централниот нервен систем.....	7
5. 2.3 Причини за појава на исхемија на мозокот.....	13
6. 2.4 Ризик фактори за равој на мозочен удар.....	16
7. 2.5 Компликации при мозочен удар.....	23
8. 2.6 Дијагноза на мозочниот удар.....	25
9. 2.7 Лекување на мозочен удар.....	29
10. 2.8 Превенција на мозочен удар.....	48
11. Цел на истражувањето.....	51
12. Методи на научноистражувачка работа.....	52
13. Резултати и анализа.....	53
14. Дискусија	63
15. Заклучок	64
16. Користена литература.....	66